

EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



**ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ**

Презиме / Име  
Адреса(и)  
Телефон(и)  
E-mail(s), Web адреса(и)  
Националност(и)  
Date of birth

**Трајков Дејан**

Народен фронт 31/6, Скопје  
070 262654  
dejantmk@yahoo.com,  
www.facebook.com › dejantmk; www.linkedin.com/in/dejan-trajkov-76549083; skype: dejantmk  
македонска  
01.11.1963

**РАБОТНО ИСКУСТВО**

• Датум (од-до)  
Име и адреса на вработувачот  
Вид на дејност или сектор  
Професија или позиција  
• Датум (од-до)  
Име и адреса на вработувачот  
Вид на дејност или сектор  
Професија или позиција  
• Датум (од-до)  
Име и адреса на вработувачот  
Вид на дејност или сектор  
Професија или позиција  
• Датум (од-до)  
Име и адреса на вработувачот  
Вид на дејност или сектор  
Професија или позиција  
• Датум (од-до)  
Име и адреса на вработувачот  
Вид на дејност или сектор  
Професија или позиција

1989-1991  
Поликлиника „Идадија“, Здравствен дом Скопје  
Работа со пациенти од примарната и секундарната здравствена заштита, поставување на дијагноза и лекување со помош на најразлични дијагностички и терапевтски процедури  
Доктор на медицина  
1991-1997  
Институт за медицинска, експериментална и применета физиологија, Медицински факултет  
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност  
Асистент по физиологија  
1997-до сега  
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет  
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност  
Вонреден професор по имунологија  
2013-2016  
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет  
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност  
Раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет  
2013-2016  
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет  
Истражувачка дејност, наставна дејност и здравствена дејност  
Раководител на Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Датум  
Место каде е стекнато образованието  
Име и вид на организација која што го обезбедила образованието  
Стектата титула или квалификација  
Датум  
Место каде е стекнато

1983-1989  
Скопје, Р. Македонија  
Медицински факултет, Универзитет „Св Кирил и Методиј“  
Доктор на медицина  
1993-1999  
Скопје, Р. Македонија

образованието	
Име и вид на организација која што го обезбедила образованието	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Наслов на магистерска теза	Застапеноста на изoenзимските форми на ензимот аденозин деаминаза (АДА) и активноста на аденозин деаминаза комплексирачкиот протеин (АДКП) во лимфоидните органи/ткива и крвта кај стаорци и зајци
Стектната титула или квалификација	Магистер по медицински науки
Датум	2004-2009
Место каде е стекнато образованието	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација која што го обезбедила образованието	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Наслов на докторска теза	Молекуларно дефинирање на цитокините полиморфизми во Република Македонија и нивната асоцираност со некои заболувања
Стектната титула или квалификација	Доктор по медицински науки (Dr. sci. med.)
Место каде е стекнато образованието	1997-2001
Име и вид на организација која што го обезбедила образованието	Скопје, Р. Македонија
Стектната титула или квалификација	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Место каде е стекнато образованието	Специјалист по трансфузиологија
Место каде е стекнато образованието	2007-2011
Име и вид на организација која што го обезбедила образованието	Скопје, Р. Македонија
Стектната титула или квалификација	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Место каде е стекнато образованието	Субспецијалист по имунологија

### **Континуиран професионален развој**

Година	1995
Место на обука	Охрид, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	USA MAK Computers, International development & training center
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Курс за употреба на компјутери во медицината, Word, Power Point, Excel, Internet
Година	1998
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Опфатени главни предмети / стручни вештини	1 Имунолошка школа, Основи на клиничката медицина
Година	2000
Место на обука	Софија, Бугарија
Име и вид на организација што обезбедува обука	University hospital "Alexandrovskа", Division of Clinical and Transplantation Immunology - Accredited by EFI
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Тренинг за изолација на ДНК и ХЛА типизација со PCR-SSP и PCR-SSO методи
Година	2001
Место на обука	Охрид, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Falk Foundation, DAAD Stability Pact, Универзитетите од Хамбург, Скопје и Загреб
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Зимска медицинска школа за гастроентерохепатологија Основи на гастроентерохепатологијата
Година	2004

Место на обука	Белград, Србија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Србска академија на науки и уметности
Опфатени главни предмети / стручни вештини	EFIS симпозиум и постдокторски курс “Молекуларни и кеточни интеракции кај хроничните воспалителни автоимуни заболувања”
Година	2008
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Beckman Coulter
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Beckman Coulter's CyAN ADP програм за обука, Основи на проточната цитометрија, начин на анализирање
Година	2009
Место на обука	Охрид, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	EFIS, IUIS, DAAD Stability Pact, МЗБКИА
Опфатени главни предмети / стручни вештини	1 South Eastern European Immunology School, Новини во имунологијата
Година	2009
Место на обука	Либек, Германија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Euroimmun
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Интензивен курс за имунодијагностицирање на автоимуните заболувања
Година	2010
Место на обука	Дубровник, Хрватска,
Име и вид на организација што обезбедува обука	EFIS (European federation of immunological societies) and IUIS (International union of immunological societies)
Опфатени главни предмети / стручни вештини	2 South Eastern European Immunology School, Новини во имунологијата
Година	2011
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Здружение за Хуман папилома вирус на Македонија, Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија, Здружение на гинекологите и акушерите на Македонија, Здружение на медицински биохемичари на Македонија
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Симпозиум за ХПВ и асоцирани со него заболувања, дијагноза, превенција, терапија
Година	2011
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Национална фондација за трансплантација, Министерство за здравство на Р. Македонија, Медицински факултет-Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Симпозиум за матични клетки и регенеративна медицина со меѓународно учество, дијагноза, терапија
Година	2012
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Национална фондација за трансплантација, Здружение на педијатри на Македонија, Национален фармакоинформативен центар, Здружение на студенти по биотехнологија
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Интернационална работилница по биотехнологија и трансплантација, дијагноза, терапија
Година	2012
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Национална фондација за трансплантација, Медицински факултет-Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Правила за спроведување на инспекција во банките за органи, здравствените институции и центрите за трансплантација
Година	2013
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Министерство за здравство на Р. Македонија

Опфатени главни предмети / стручни вештини	Основи на радио-фармацијата
Година	2013
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Министерство за здравство на Р. Македонија
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Позитронска емисиона томографија (ПЕТ) во радио-фармацијата, дијагноза, терапија diagnosis, treatment
Година	2014
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Центар за континуирана едукација, Факултет за фармација, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Семинар за биослични лекови: „Дали постои разлика“
Година	2014
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Здружение на доктори по оториноларингологија
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Симпозиум по Аудиологија, новини, дијагноза, терапија
Година	2014
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Biosistemi
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Real-time PCR технологија – примена и можности
Година	2015
Место на обука	Белград, Србија
Име и вид на организација што обезбедува обука	BIO-RAD, Labena
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Технологии и техники во Life Science Research
Година	2016
Место на обука	Кос, Грција
Име и вид на организација што обезбедува обука	European federation of immunogenetics and histocompatibility (EFI)
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Од Хипократ до високите технологии на имуногенетиката
Година	2016
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Лекарска комора на Македонија, Македонско лекарско друштво, Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Генетски и имунолошки аспекти на аутизмот, новини, дијагноза, терапија
Година	2016
Место на обука	Скопје, Р. Македонија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area (AROME), European school of Oncology (ESO), Универзитетска Клиника за радиотерапија и онкологија – Медицински факултет, Скопје
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Новини во базичната наука позади онкологијата
Година	2018
Место на обука	Атина, Грција
Име и вид на организација што обезбедува обука	European Federation for Immunogenetics (EFI), Hellenic Society of Immunology
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Annual Region 8 & Balkan EPT Meeting, Updates, Diagnosis

Година	01.01.2019-31.12.2019
Место на обука	Грац, Австрија
Име и вид на организација што обезбедува обука	Medical University Graz/A , Division of Pediatric Radiology in co-operation with the Divison of Pediatric Hemato-Oncology.
Опфатени главни предмети / стручни вештини	Двојни прекини во ДНК молекулата под дејство на јонизирачки зрачења, имунофлуоресценција и проточна цитометрија

#### ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Мајчин јазик(и)	Macedonian
Познавање на останати јазици	
Јазик	Англиски, Србски, Хрватски, Бугарски
Зборува	да
Пишува	да
Разбира (слушање и читање)	да да

#### СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Бриџ, Активен член на Лајонс клубот Зограф

#### ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Поранешен секретар на Македонското здружение за базична клиничка имунологија и алергологија; Поранешен секретар на Македонското научно здружение за аутизам; Поранешен раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје; Поранешен раководител на Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина

#### ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Word, Power Point, Excel, Internet

#### УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Трчање, велосипедизам, веслање, пишување

#### ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

да

#### РЕЛЕВАНТНИ РЕФЕРЕНЦИ:

##### Professional Memberships

1990-	Македонско лекарско друштво
1990-	Лекарска комора на Македонија
1996-	Македонското здружение за базична клиничка имунологија и алергологија
1999-	Македонското научно здружение за аутизам
1999-	Европско антрополошко здружение
2000-	European Society of Immunogenetics (EFI)

#### СО ИСТРАЖУВАЊА-ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАЗНАЧУВАЊА

- Од 2013-2015: Член на Комитетот за трансплантација на ткива и органи при Лекарската комора на Македонија
- Од 2014-2016: Член на Комисијата за имплементација на Националниот регистер за пациенти со ретки заболувања во Република Македонија при Министерството за здравство на Република Македонија
- Од 2018 – до денес: Член на експертскиот тим за одредување на трајни контраиндикации пост-вакцинални компликации при Министерството за здравство на Република Македонија
- Рецензент на трудови при Macedonian Journal of Medical Sciences, ACTA MORPHOLOGICA, CONTRIBUTIONS, Macedonian Pharmaceutical Bulletin and Physioacta.
- Член на голем број на комисији за одбрана на дипломски теми, магистерски тези и докторски тези
- Во тек на четири години, во периодот од 2013-2016, раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика

при Медицинскиот факултет во Скопје и на Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина.

#### НАУЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ПВР, генотипизирање на цитокини, истрашувања поврзани со цитокини, полиорфизми, истрашувања поврзани со туморски маркери, функционални тестови (фагоцитоза, активност на КПУ), автоантитела, проточна цитометрија, алергии, интолеранција кон храна, имунолошки и генетски тестови за аутизам, имунолошки и генетски тестови за повторувачки абортуси и стерилитет

#### ОБРАЗОВНО ИСКУСТВО

- Одржување теоретска настава и практични вежби по имунологија; практични вежби по физиологија за студентите по медицина, стоматологија и фармација; практични вежби по хумана генетика; практични вежби по генетика на спортот за студенти по физичка култура; едукативни семинари со студентите на Медицинските факултети при Универзитетот „Сс Кирил и Методиј“ и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

#### БИБЛИОМЕТРИЈА

Вкупен број на цитирања (Web of Science): 613; h-index (Web of Science): 16; g-index (Web of Science): 25

#### УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

Назив на проектот	Период	Финансиран од	Улога во проектот
Имунолошка состојба на малигни заболувања	1989-1994	Министерство за образование и наука, Р. Македонија	Помлад истражувач
Испитување на активноста на некои ензими од јаглехидратниот метаболизам во црниот дроб кај стаорци. Влијание на температурата, ендокрините фактори и метаболната состојба на организмот	1997-1999	Министерство за образование и наука, Р. Македонија	Помлад истражувач
Молекуларна анализа на цитокинскиот генски полиморфизам во Република Македонија	2006-2009	Министерство за образование и наука, Р. Македонија	Истражувач
Генски мутации асоцирани со заболувања на крвните садови во Република Македонија (по. 13-3589/2)	2010-2012.	Министерство за образование и наука, Р. Македонија	Истражувач
Развој на модел за рано откривање на предклиничката состојба на Алцхајмеровата болест преку одредување на серумски биомаркери кај лица со фамилна оптовареност	2012-2013	Универзитет „Сс Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија	Главен истражувач
Влијание на генскиот полиморфизам во СYP 2C19 генот на терапевтските ефекти на клопидогрелот	2018-2020	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија	Главен истражувач
Фреквенција на полиморфизмите во MHTFR генот со конгенитални аномалии асоцирани со расцепни структури	2018-2020	Медицински факултет, Универзитет „Сс Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија	Коистражувач
Теоретски студии за оштетувањето на ДНК предизвикано од јонизирачко зрачење преку директна експозиција, секундарни ниско-енергетски електрони и молекуларни радикали	2018-2020	Билатерален Македонско-Австриски проект (Министерство за образование и наука на Р. Македонија и OeAD-GmbH Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research and ICM – Centre for International Cooperation & Mobility)	Главен истражувач

#### ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

##### Трудови објавени во списанија

Објавени околу 70 трудови во реномирани домашни и странски списанија, вклучувајќи ги тука и: God zb Med Fak; Mac J Med.; Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska Novi Sad; Mak med pregled; Clinical Application of Immunology; BJMG; Acta Chir Maced; Vojnosanit Pregl; Radiol Oncol; Tissue Antigens, Stomatol. Pregled; Croat Med J; Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA; Iran J Allergy Asthma

Immunol.; Focus Autism Other Dev Disabl; Macedonian Journal of Medical Sciences; Maced Stomatol Pregl; Acta Biochimica Polonica, Mac Med Review; Bratisl Lek Listy; Clin Rheumatol; Indian J Tuberc; Kardiol Pol; Bosnian journal of basic medical sciences; Sovremeni dostreli, Stomatoloshki fakultet; Human Immunology; International Journal of Immunogenetics; Vox Medici; Mac Med Review; South East European Journal of Human Genetics; South East European Journal of Immunology; South East European Journal of Immunology; Physioacta; Macedonian pharmaceutical bulletin; Int J Immunogenet.

**Трудови изнесени на конгреси**

Учествувал со 112 труда на реномирани конгреси во земјава и во странство

**Позитивно рецензирани практикуми  
(коавтор или автор на поглавја)**

Имунолошки Практикум (Привремен учебник за практична настава по имунологија) - Скопје, 2005 година; Практикум по хумана генетика-1 (Практичен учебник за хумана генетика) - Скопје, 2006 и 2009 година; Имунолошки практикум, Лабораториска имунодијагностика - Скопје, 2006 година; Анализа на случај од имунологијата - Скопје, 2007 година; Генетика во Спортот - Скопје, 2010 година.